

БАРАЊЕ

1. Податоци за подносителот на барањето:

1.1 Податоци за подносител на барањето- физичко лице

Име: _____

Презиме: _____

Адреса на живеење и место на доставување на писмена:

Контакт-телефон: _____

Електронска пошта: _____

1.2 Податоци за подносител- здружение на граѓани

(Во статутот на здружението задолжително треба да бидат целите кои се од јавен интерес, неговиот непрофитен карактер и истото активно да дејствува во областа на заштита на личните податоци и во заштита на правата и слободите на субјектите на лични податоци- член 100 став (2) од законот за заштита на личните податоци)

Назив: _____

Седиште: _____

Место на доставување на писмената:

Контакт- телефон: _____

Електронска пошта: _____

Име и презиме и адреса на живеење на физичкото лице кое го овластило здружението во негово име во однос на неговите лични податоци:

(Во прилог на барањето, потребно е да го доставите и овластувањето со

кое физичкото лице го овластило здружението да поднесе барање во негово име во однос на заштита на неговите лични податоци)

1.3 Податоци за законскиот застапник доколку го има:

Име: _____

Презиме: _____

Контакт- телефон: _____

2. Податоци за правното/физичкото лице кое сметате дека ги повредило

Вашите лични податоци:

Назив на правното лице/име и презиме на физичкото лице:

Седиште на правното лице/адреса на живеење на физичкото лице:

Телефон: _____

Факс(доколку знаете): _____

Електронска пошта(доколку знаете): _____

3. Краток опис на повредата на Вашите лични податоци:

4. Специфицирајте ги документите кои ги давате во прилог како докази го поткренуваат погоре наведеното барање:

Тврдам дека погоре наведените податоци се точни и целосни:

Датум:

Потпис на подносителот*

__ . __ . 20 __

*Актите во хартиена форма се потпишуваат своерачно, додека електронските исправи се комплетираат со отпечатено име на потписникот и се поврзуваат со општоприфатен електронски потпис во согласност со прописите што ја уредуваат употребата на електронските документи, електронскиот потпис и електронскиот печат и електронски договорените услови во управни и судски постапки.